


## ПРИЈАВА

За запишување на ученици во Државното средно училиште за ликовна уметност и дизајн  
“Лазар Личеноски-Скопје во I (прва) година во учебната 20\_\_\_/20\_\_\_ година

1.	Презиме, име на еден од родителите и име на ученикот _____	
2.	Роден-а	Ден месец и година на раѓање _____
		Место на раѓање Општина и држава _____
3.	Етничка припадност _____	
4.	Државјанство _____	
5.	Место на постојано живеење на ученикот	Улица _____ Број _____
		Населено Место _____
		Општина _____
		Држава _____
6.	Назив на училиштето во кое ученикот ја завршил предходната година.	Име на училиштето _____ Град _____ Општина _____ Адреса _____ Телефон _____
	Јазик на кој ја следел наставата во претходното училиште	_____
7.	Податоци за ученикот	Е- маил _____ Телефон _____



8.	Образовен профил (оддел) за кои ученикот се пријавува. <b>1.</b> _____	
9.	Начин на запишување на ученикот во оваа учебна година(де се заокружи бројката покрај соодветниот одговор)	<b>1. направо</b> <b>2. повторно</b>
10.	Место на живеење на ученикот (Да се заокружи бројот покрај соодветниот одговор)	1. Со родителите 2. Со старателот 3. Во ученички дом 4. Кај приватен станодавател 5. На друго место
11.	Податоци за родителите / старател	Мајка Име и презиме _____ Е-маил _____ Телефон _____
		Татко Име и презиме _____ Е-маил _____ Телефон _____
		Старател Име и презиме _____ Е-маил _____ Телефон _____

\_\_\_\_\_

Датум

\_\_\_\_\_

Подносител на пријавата